



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Скопје, 21.11.2017 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за резултати од аукција на 15-годишни државни обврзници со девизна клаузула

Датум на одржување на аукција:	21.11.2017
Тип на тендер:	Тендер со износи (ограничен-со цена)
Ознака на аукција:	DO2017/36 – 1132dk
ISIN:	MKMINF20GN68
Девизна клаузула:	Со евро клаузула
Среден девизен курс МКД/ЕУР:	61,4900
Рок на уплата (во работни денови):	2
Датум на уплата:	23.11.2017
Достасување (во години):	15
Датум на достасување:	23.11.2032
Понуда (во денари):	803.650.000
Побарувачка (во денари):	803.650.000
Реализација (во денари):	803.650.000
Каматна стапка (цена):	3,80% (100,000)
Сопственичка структура:	Банки: 0,00%
	Клиенти: 100,00%

\* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2017 година изнесува 10.020.630.000 денари.